

"Ги променивте имињата на македонските градови, села, планини, реки, долини, незнаејќи дека не сте го допреле пантеонот на нивната одбрана. Ако не сте ги допреле коските на овој народ тогаш не сте допреле ништо и сè и понатаму е македонско, а ништо не е ваше", се нагласува во протесното обраќање на Заедницата на организациите на етничките Македонци протерани од Грција.

"Се прашуваме од што материјал Ви е направена лулката на демократијата, па што ви е така црна и крвава. Се прашуваме во таа лулка со што ги доите вашите првенци, па се така алчни налик на ѕверови, кои би можеле во секое време да ја растргнат и убијат секоја потврда дека во Егеј сепак има Македонци".



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СО ЛАГИ И ИНТРИГИ ГРЦИТЕ НЕ МОЖАТ ДА ГО УБЕДАТ ЦИВИЛИЗИРАНИОТ СВЕТ – НИКОЛА КОСТУРСКИ И МЕТОДИЈА ТОШЕВСКИ

ГРЧКИОТ "БЕРЛИН МАКЕДОНСКИТ

НЕМА ПРЕВОД ЗА НАШИТЕ ИМИЊА

Соседи Грци, ние овде, од оваа страна на границата сме Македонци, оние Македонци кои вие како белосветски демократи ги угнетувавте, тероризиравте, затворавте и убивавте. Да ве потсетиме, ние сме вашите соборци од ДАГ, кои заедно со вас, рамо до рамо, на фронтите јуришаа врз позициите на фашистичките окупатори и нивните квислинзи. Ние сме тие кои заедно со вас, едни до други, крвавевме во рововите на позициите на бранителите на грчката држава. Место ордени и признанија добивме нож в грб од нашите соборци, кои ги забораа вија нашите подвизи и кукавички подведнаа грб пред новата грчка фашизоидна власт. Наместо права и слободи добивме егзодус и асимилација.

Ние сме тие стотици илјади Македонци, кои Вие ги кренавте од родните огништа со желба себе си и светот да го убедите да верува во една ноторна лага дека нема Македонци во Егеј. Протерувајте панично и во страв сè што се декларираше како македонско и гледајте да го оттурнете што подалеку, плашејќи се дека еден ден вистината ќе исплива на виделина. Но, ние вистината за македонската сага ја пронесовме низ светот. Секаде каде беа раселени, во Русија, Романија, Полска, Бугарија, Србија, Америка, Австралија, Канада, Европа, Македонците ја раскажаа вистината за вашите злодела, за да знае светот во чија лулка се лула демократијата", се нагласува во протесното обраќање на Заедницата на организациите на етничките Македонци протерани од Грција, кои го изразија својот револт на граничниот премин "Меџитлија", на македонско-грчката граница.

"Разделивте деца од мајки, но името македонски не им го избришавте од крштеничињата и од меморијата, зашто тоа име им е дадено, не им е дадено од Вас, туку од Бога и кумот. Разделивте браќа и сестри, но љубовта нивна не успеавте да им ја одземете зашто на таа љубов ги научил заветот родителски, кој го носи секој од нас до гроба. Ги избришавте имињата на македонските горостасни храбри борци од легендите грчки, па затоа сега приказната за грчкото херојство ви е налик на бајка со самовили и сакати џуџиња. Ги променивте имињата на македонските градови, села, планини, реки, долини, незнаејќи дека не сте го допреле пантеонот на нивната одбрана. Ако не сте ги допреле коските на овој народ тогаш не сте допреле ништо и понатаму сè е македонско, а ништо не е ваше. Коските запретани в земја во гробовите македонски од античко време до денес се последната и единствената одбрана на овој народ. Ниту илјадниците Маџири не можеа да му кумуваат на вашето асимилирање и прекрстување на македонскиот народ, зашто Васил, Атанас, Анастас, Никола, Фоте, Јани, Симе, Мара, Александар, Коте, Алтана, Менка, Мара, Фана, Мирка, Василка, Фотија, Поликсена, Вангелија, Софија, Крста, Ордана, Тејана, Неда, Евгенија, Германија и натаму се потпишуваат со имињата и презимињата македонски. И натаму кога ќе погледнат кон Бога, со молитва за спасение, се молат на единствениот јазик кој го знаат, со оној мајчиниот, македонскиот. Во пасошот на мојата мајка

"Од оваа средба ви порачуваме, на вашите пушки ние одговараме со тапани, на вашите клевети ние одговараме со тапии, крштеничиња и вистини. И на вашата идеја да нè прекрстите ние одговараме дека ние го

пишува родена во село Буф, Леринско, и го нема тоа мастило кое во оваа графа од пасошот може да ги промени овие податоци. Малку е целата вода во морето егејско за да ги прекрстите сите Македонци и да им кумувате со нови еретички имиња.

Ги затворивте границите за враќање во родната грутка, бодликава жица исплетовте околу нашите тела, кои сега крвават при секој обид да се дојде поблиску до родното огниште. Со лаги и интриги го убедуваат светот дека сте цивилизиран народ, но ви се топат боите на вашата маска, а ликот на ѕверот алчен, скриен во Вас, сè повеќе се прикажува пред огледалото на светот, забреван и суров подготвен да ја растргне секоја прогресивна мисла во Грција", се оценува во протесното обраќање.

"Од оваа средба Ви порачуваме, на вашите пушки ние одговараме со тапани, на вашите клевети ние одговараме со тапии, крштеничиња и вистини. И на вашата идеја да нè прекрстите ние одговараме дека ние го знаеме нашето вековно име, а вашето можете да го менувате секогаш кога тоа ќе го посакате, зашто превртливоста е ваша одлика, која сте ја потврдиле



МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ АНТОНИО МИЛОШОСКИ ЈА ПРЕНЕСЕ ПОРАКАТА НА ВЛАДАТА ЗА ПРОБЛЕМОТ СО ГРЦИТЕ

крв и солзи. Ова е нашата прва и единствена родна татковина и мајковина, ние резервна немаме, зашто овде никнавме и од никаде не сме биле доселени. Посеани сме со ова македонско семе кое "рти само Македонци на ова парче земја. Затоа браќа и сестри, ќе останеме вечно овде, во земјава афионова, во земјава Кирилومتодијева и Гоцева, со порака Република Македонија е нашата татковина и не обидувајте се да нè прекрстите, ние сме Македонци", се потенцира во протестното обраќање на Заедницата на организациите на етничките Македонци протерани од Грција.

НЕМА ДОЗВОЛА

Во потпелистерското село Трново, крај Битола, се одржа 28. Семакедонска погранична средба, која ја организираше Заедницата на организациите на етничките

СКИ" СИД ЌЕ ПАДНЕ ПРЕД Е ТАПИИ И КРШТЕНИЦИ

знаеме нашето вековно име, а вашето можете да го менувате секогаш кога тоа ќе го посакате, зошто превртливоста е ваша одлика, која сте ја потврдиле толку пати пред светот и историјата".

толку пати пред светот и историјата. Нема превод на нашите песни на грчки, бидејќи Вие немате такви зборови како македонските за да ја доловат душата на пејачот. Евзоните грчки не знаат да зачекорат со чекор достоинствен, стамен во кој е вткаен сиот инает, сета истрајност македонска. На грчките политичари им порачуваме, вашите злодела, лаги и интриги, платени од џебот на обичниот грчки граѓанин, не само што не ѝ служат на Грција на имиџот на европска земја, туку ги посрамотивте и вашите големи грчки мислители, филозофи и учители, кои секогаш Македонците ги препознавале како засебен народ.

Мој Демостене, додека ти Александар Македонски го нарекуваше варварин од земја од која ни добар роб не можеш да купиш, твоите Грци го величат како син грчки, најблизок на мајката грчка. Мој драг Паусалиј, додека ти говореше дека Александар на својата војска ѝ командувал со јазик неразбирлив за Грците, твоите Грци неговата војска ја закопаа по мртните зандани, а јазикот му го испоганија со пцовки и лаги. Аристотеле, додека Александар го учеше на мудрост, стратегија и демократија, додека го учеше дека светот се освојува со почит кон

другиот, си заборавил своите Грци да ги научиш на цивилизирано однесување и да им кажеш дека вистината не се убива со копје и пушка. Се прашуваме од што материјал ви е направена лулката на демократијата, па што ви е така црна и крвава. Се прашуваме во таа лулка со што ги доите вашите првенци, па тие се така алчни, налик на ѕверови, кои би можеле во секое време да ја растргнат и убијат секоја потврда дека во Егеј сепак има Македонци.

И оние луѓе од онаа страна на најтемната, најпрезрената и најнеприродната граница се Македонци. И нивните тапани тропаат со македонски ритам. И нивните песни ечат на македонски јазик.

Од тука на светот ќе му ја пренесеме универзалната порака за мир, слобода и љубов меѓу народите. Светот мора да ја дознае вистината на протераните Македонци од Егејска Македонија, мора најскоро да ја поправи грешката пред овој невин народ, кој настрада во егзодусот нарачан од грчките демократи. Јаден и чемерен е оној кој лекцијата по демократија ја учи од учебниците грчки, полни со лаги и извитоперени вистини. Наскоро ќе дојде ден кога оваа граница ќе ја нема. Наскоро ќе осамне ден кога преку оваа линија ќе има слободен проток на луѓе, идеи, емоции, искуства и спомени.

Браќа Македонци од другата страна, само со заедничка борба и со сопствени раце ќе го срушиме вториот "берлински сид" во Европа. Потсетете го Караманлис дека сте Македонци, ене му ја Мала Азија, тој нека се врати во својата родна татковина во потрага на своите корени, а нашите нека ги остави да не ги полеваме со

Македонци протерани од Грција.

"Мотото на годинашнава средба беше дека по никоја цена не се откажуваме од уставното име на Р Македонија и не дозволуваме никој да ни дава други имиња", вели Никола Костурски, претседател на Заедницата на организациите на етничките Македонци протерани од Грција.

"Сметаме дека доколку еден државник од Р Македонија, прв пат од нејзиното осамостојување, го покрене прашањето за човековите права на Македонците протерани од Грција и за тие Македонци кои сега живеат во Егејскиот дел на Македонија, тоа не претставува популизам. Го охрабруваме премиерот да издржи во неговите настојувања и прашањето за човекови права на Македонците во соседните земји да го интернационализира, односно не само во Брисел кај Баросо, туку и да го постави во Обединетите нации. Сметаме дека Р Грција ќе мора да попусти и да го прифати нашето уставно име затоа што ова сега што го бараме, имотите и другите човекови права на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, ќе ја стави пред свршен чин. И порачуваме на Европа дека во своите пазуви чува змија отровница, која се вика Грција и час покоро треба да ја вразуми или да ја отстрани од својата средина", се вели во коментарот на претседателот Костурски.

На средбата во Трново беше и министерот за надворешни работи, кој во име на премиерот на Р Македонија ги пренесе неговите поздравни и се обрати пред многубројното население. На истата манифестација присуствуваа и министерот за одбрана, Зоран Коњановски, како и Љубе Бошкоски.